

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и членовите 22 и 24 став (5) од Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 февруари 2022 година, донесе

О Д Л У К А

за изменување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје

1. Во Одлуката за Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.172/21 и 303/21), во точката 1 зборовите „180.673.887 денари“ се заменуваат со зборовите „401.129.928 денари“.
2. Во точката 2 табелата се менува и гласи.

Реден број	Група на Корисник	Единица мерка	износ
I.	СТАНБЕН ПРОСТОР		
а)	Паушална наплата		
a/1	На 12 месечни рати	ден/м ²	75,04
a/2	На 6 месечни рати	ден/м ²	150,08
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска моќност	ден/kW	2.254,7937
б/2	Испорачана енергија	ден/kWh	3,9176
в)	Наплата со мерач		
	Испорачана енергија за индивидуални објекти	ден/kWh	5,7528
II.	ДЕЛОВЕН ПРОСТОР		
а)	Наплата со мерач		
a/1	Топлинска моќност	ден/kW	3.833,1494
a/2	Испорачана енергија	ден/kWh	6,6600
III.	УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		
а)	Наплата со мерач		
a/1	Топлинска моќност	ден/kW	2.931,2319
a/2	Испорачана енергија	ден/kWh	5,0929

3. Точката 3 се менува и гласи:
„Тарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат од денот на отпочнување на примена на оваа одлука до крајот на грејната сезона 2021/2022 година.“
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 март 2022 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје (во понатамошниот текст: АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје), согласно Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Барање за промена на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2022 година, со број 15-326/1 и 15-326/2 од 11 февруари 2022 година, заверено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-34/22 од 11 февруари 2022 година (во понатамошниот текст: Барање).

До Регулаторната комисија за енергетика, АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје достави Барање за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2022 година, со број 02-165/1 и од 27 јануари 2022 година, заверено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-22/22 од 28 јануари 2022 година. Во образложението на поднесеното барање се наведува дека истото се поднесува поради големиот раст на цената на природниот гас на светските берзи, кој има доминантно влијание при утврдување на регулираниот максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија. АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје, во барањето наведува дека согласно добиената пресметковната месечна продажна цена на природен гас за месец јануари 2022 година од страна на трговецот со природен гас Макпетрол АД Скопје, која е на висина од 61,2270 ден/nm³, потребно е да се направи промена на регулираната просечна цена за производство, но притоа во Барањето не приложи документација со која што ја потврдува цената на природниот гас која што ја наведува.

АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје до Регулаторната комисија за енергетика, повторно достави Барање со броеви 15-326/1 и 15-326/2 од 11 февруари 2022 година, заверени во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-34/22 од 11 февруари 2022 година. Во Барањето доставена е пресметковната (реализирана) продажна цена на природен гас од страна на трговецот со природен гас Макпетрол АД Скопје за месец јануари 2022 година и реализираната продажна цена на природен гас од страна на трговецот со природен гас Макпетрол АД Скопје за месец февруари 2022 година и во прилог на барањето е доставена соодветна документација со која што ја потврдува цената на природниот гас која што ја наведува.

На 21 февруари 2022 година, АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје достави ново дополнување на претходното барање, во кое е приложена нова пресметковна месечна продажна цена на природниот гас за февруари 2022 година, доставена од страна на трговецот со природен гас Макпетрол АД Скопје.

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со член 24 од Правилникот започна постапка и изврши анализа на доставените податоци и информации од Барањето на АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје за вршење на регулираната дејност производство на топлинска енергија.

Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2022 година донесе Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на дејности на пазарот на топлинска енергија бр. 41-351/1 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/22).

Согласно член 6 став (3) од Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на дејности на пазарот на топлинска енергија, Владата на Република Северна Македонија на 17 јануари 2022 година донесе за постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.13/22).

Регулаторната комисија за енергетика ги утврди тарифните ставови за одделните категории на потрошувачи согласно диспозитивот на оваа одлука имајќи ја во предвид предвидената берзанска цена

на природниот гас за 2022 година и мерките кои ќе се преземат согласно Уредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на дејности на пазарот на топлинска енергија и донесената Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение, актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница. Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-401/2 од 24 февруари 2022 година, одлучи да се одржи седница за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје без одржување на подготвителна седница.

Имајќи го во предвид напред наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 34/22
24 февруари 2022 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски